



Министерство за Финансии - Биро за јавни набавки

Палата "23 Октомври", ул. Даме Груев бр.12
1000 Скопје, Република Македонија
Телефон: 02/3255-689
<http://bjn.gov.mk>

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на огласот за кој се однесува известувањето: **20/2015**

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1)Податоци за договорниот орган

I.1.1)Назив на договорниот орган:**Министерство за образование и наука**

I.1.2)Адреса:**ул. „Св. Кирил Методиј“ бр.54**

I.1.3)Град и поштенски код:**Скопје 1000**

I.1.4)Интернет адреса:**www.mon.gov.mk**

I.1.5)Лице за контакт:**Александра Трајковска** Адреса на е-пошта:**aleksandra.trajkovska@mon.gov.mk**

Телефон/Факс:**02 3222 038/023118414**

I.2)Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Државни органи - Образование

ДЕЛ II:ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1)Предмет на договорот за јавна набавка:

Изградба на Факултет за физичко образование спорт и здравје при Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје и Изградба на објект за Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, подземни гаражи и партерно уредување при Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје

II.2)Вид на договорот за јавна набавка: **Работи - Изведување**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

II.3)Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):

II.4)Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: **Не**

II.5)Групна набавка: **Не**

II.6)Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Детален опис на предметот на договорот е даден во техничките спецификации прилог цртежи и предмери во прилог со оваа тендерската документација

II.7)Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН):

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник: **45200000-9, 45000000-7**

II.8) Дали предметот на набавката е делив: **Да**

Дел број	За целиот предмет на набавка	Опис на делот за набавка
2	Изградба на Факултет за физичко образование спорт и здравје при Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје и Изградба на објект за Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, подземни гаражи и партерно уредување при Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје	Изградба на објект за Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, подземни гаражи и партерно уредување при Универзитет Св. „Кирил и Методиј “- Скопје

II.9) Рамковна спогодба: **Не**

II.10) Времетраење на договорот:

Период во месеци: **36**

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: **Отворена постапка**

III.2) Меѓународна објава: **Да**

III.3)Критериум за доделување на договор за јавна набавка: **Најниска цена**

III.4)Дали постапката за доделување на договор за јавна набавка била реализирана со користење на електронски средства? **Да**

III.5)Дали била користена електронска аукција? **Да**

ДЕЛ IV: СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ИЛИ РАМКОВНА СПОГОДБА

IV.1)Услови под кои е склучен договорот или рамковната спогодба

IV.1.1)Датум на склучување на договор или рамковна спогодба: **26.11.2015**

IV.1.2)Број на добиени понуди: **10**

Највисока добиена понуда: **1173252238,62 ден.** Најниска добиена понуда: **499931262,82 ден.**

IV.2)Информации за носителот на набавката со кој е склучен договорот

Име на носителот на набавката: **Градежно трговско друштво БЕТОН-ШТИП акционерско друштво Штип**

Адреса на носителот на набавката: **Ванчо Прке 119**

Град или населено место: **Штип** Држава: **Македонија**

IV.3)Информации за вредноста на договорот

IV.3.1)Проценета вредност на договорот или рамковната спогодба: **1217581265,00 ден.**

IV.3.2)Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ : **784641590 ден.**

IV.5)Датум на доставување до Биро за јавни набавки: **30.11.2015**